

УДК 552.1:551.4 (497.7)

ПРИЛОГ КОН ПРОУЧУВАЊЕТО НА МИКРОРЕЛЈЕФНИТЕ ФОРМИ ВО ГРАНОДИОРИТНИТЕ КАРПИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „МАРКОВИ КУЛИ“

Драган Колчаковски

Проф. д.р. Институт за географија, ПМФ

Архимедова, 5, 1000 Скопје

e-mail: kolcak@iunona.pmf.fmkime.edu.mk

ИЗВОД

Разгледани се основните геолошки - петрографски карактеристики на гранодиоритните карпи на локалитетот „Маркови Кули“ кои послужиле како примарна основа за изградување на впечатливи денудационални релјефни форми. Посебно се обработени, по случаен избор, одделни микрорелјефни форми (камени стапалки и гнезда со дупки) на дадениот локалитет.

Клучни зборови: геоморфологија, микрорелјеф, денудација

ABSTRACT

In this paper are represented basic geological - petrographic characteristics of the granodiorite rocks on the locality "Markovi Kuli". The rocks are selected out as a primary basis for construction of an emphasize denudation relief forms. In this paper the author particularly pay attention to several micro-relief forms (rocks foots and nests holes) selected by a random choice.

Key words: geomorphology, micro relief, denudation

Вовед

Под делување на различни егзогени процеси карпите на Земјината површина постојано се трошат и го менуваат својот литолошки и хемиски состав. Некогаш компактните и цврсти карпи се разбиваат во поситни делови: дробини, песок и најпосле во прашина. Благодарение пред се, на примарните структури и селективната ерозија, отпорните карпести маси на локалитетот „Маркови Кули“ заостануваат во вид на истакнати возвишенија (громади). Такви се: Маркови Кули (945 m), Зеленик (993 m) и За-

градски Стени (1.153 m) на запад, додека на исток е Кукул (980 m) на кој натаму се надоврзуваат Главица (1.033 m) и Единок (1.303 m). Двете низи меѓу себе се раздвоени со долината на Дабничка Река. Во своите северни делови се сврзани со највисоките врвови на овој простор: Златоврв (1.422 m) и Липа (1.392 m).

Прилепските гранодиорити се наоѓаат во централниот дел на Македонија долж североисточниот раб на Пелагониската Котлина, северно од градот Прилеп. На север, североисток и исток гранитскиот комплекс е за граден со планината Бабуна (1.746 m) а на запад и југ со Прилепско Поле и магматско - метаморфниот комплекс на Селечка Планина (Студеница, 1664 m).

Езогените релјефни форми на локалитетот се изградени врз примарно ендогените структури кои се резултат на магматското лачење. Тие се накалемени на ендогените што на пејзажот му дава посебна физиономија. Геоморфолошките форми од езогено потекло се импресивно развиени низ целиот гранодиоритен комплекс. Процесот на нивната еволуција е временски долг, од неколку стотини илјади до неколку милиони години. Според тоа, се создавани во разни климатски услови, од умерено влажна (каква што е денес) преку влажна и топла кон крајот на плиоцен до екстремно сува и ладна во текот на глацијалните фази на плеистоценот.

Природните вредности на „Маркови Кули“ се исклучителни. Тоа доаѓа, пред се од неговите геоморфолошки особености, т.е. според мноштвото разновидни денудациона релјефни форми. Тие доминираат во релјефот во вид на: столбови, зашици, групни и осамени блокови, купи итн. Ваквите релјефни форми, како единични појави се сретнуваат и на други локалитети во Република Македонија: Селечка Планина, Манговица, Китка итн. (Колчаковски 2003), но според бројноста, интензивната манифестација и нивната изразеност, локалитетот „Маркови Кули“ не само што претставува раритет на појава на територијата на Република Македонија туку ги надминува балканските и европските простори.

Како резултат на посебните вредности Прилепските гранодиорити се запишани во Централниот регистар на природни реткости од прва категорија со површина од околу 50 km². Во 2003 година е покрената иницијатива за впишување на природниот комплекс „Маркови Кули“ во Листата на светското наследство на УНЕСКО. Предлогот за номинирање е доставен до Меѓувладиниот Комитет за заштита на светското културно и природно наследство со седиште во Париз. Од Комитетот е добиено известување дека предлогот е примен и дека „Маркови Кули“ се ставени на привремена листа на УНЕСКО.

Преглед на до сегашните истражувања

За создавањето на микрорелефните форми со изглед на стапалки изградени врз магматски карпи е пишувано уште во 1849 година. Археологот *Troyon* изнел мислење дека ваквите мали вдлабнатини во гранитите се дело на човекот а не на природата. Мислењето го прифатиле многу археолози (*Rychly* 1870, *Adamek* 1880 и др.). Сите тие верувале дека ваквите форми ги создал човекот со цел да изведува одредени религиозни обреди, односно дека тие претставуваат некој вид на жртве наци. Од овие причини камените стапалки се до крајот на XIX век биле предмет на проучување на археолозите. *Радовановић* (1928) е меѓу првите кој изнел мислење дека вдлабнатините во гнајсгранитот кај Прилеп се резултат на делувањето на физичкото и хемиското распаѓање на карпите. Одредени карактеристики за камените стапалки на дадениот локалитет изнесува и *Gavrilovic* (1965, 1968).



Сл. 1. Дел од западниот грбен на локалитетот со единични и групни појави на денудациони релефни форми, фот. Колчаковски

Морфоструктурни и геолошко-Петрографски карактеристики на локалитетот „Маркови Кули”

Создадени со доцноалпските, претежно вертикални неотектонски движења блоковски структури (хорстови и грабени) го претставува *йтимарниот релеф* на територијата на Република Македонија. Локалитетот „Маркови Кули” припаѓа на Бабунскиот блок, односно е на граница помеѓу него и Селечкиот блок. На ваквиот, структурен релеф, езогените процеси во текот на квар-

терниот период, поточно од крајот на плиоцен создаваат различни генетски релјефни форми кои денес ги за бележуваат во релјефната морфопластика.

Гранитниот комплекс северно од Прилеп го сочинуваат повеќе импозантни грамади поврзани во две паралелни низи (гребени) со пра веќ на протегање север-северозапад - југ-југоисток. Нивната надморска височина постепено се зголемува од југ кон север. Низ целиот гранодиоритен комплекс се истакнуваат примарни форми во вид на квадари, заoblени квадари (топки) и сл. Некои од нив имаат циновски размери со тежина од повеќе стотини тони. Тие се резултат на ендогените магматски процеси на сепарирање преку процесот на магматското лачење (издвојување), т.е. се резултат на релаксиските процеси по главниот стадиум на кристализација на магматскиот растоп. Процесот на релаксација е особено виден поради што гранодиоритните монолитни блокови систематски се распукани. Отворите пукнатини, од било кој тип, имаат димензии од 10 до 20 см а локално до 1 м или повеќе.

Гранодиоритите од Прилепскиот Масив просторно припаѓаат на најдолниот дел на прекамбрискиот комплекс на Пела гонот. Според поранешните и современите истражувања Прилепските гранодиорити имаат специфична положба во рамките на геолошко - петролошка та и геотектонската еволуција на прекамбриската Земјина кора на подрачјето на Македонија но и во поширокиот реон.

На овој релативно мал простор се согледани многу комплексни релации помеѓу постарите метаморфни карпи (гнајсеви, микашисти, амфиболски шкрилци итн.) пробиваани и вклопувани од помладите Прилепски гранодиорити. На овој начин меѓусебно се измешани метаморфно-магматските и контактен-метасоматските процеси во рамките на најдолниот прекамбриски комплекс на Прилепскиот Масив. Комплексните релации помеѓу постарите метаморфни карпи и помладите гранодиорити се видливи на многу места на теренот а особено се евидентни кај Единок, Кукул, Зеленик и Златоврв. Како резултат на гранодиоритните интрузии Прилепската антиклинална структура е деформирана и разбита (Стојанов 1974).

Контактите на гранодиоритите со околните метаморфни карпи (гнајсеви) се особено добро видливи во северниот и североисточниот дел на масивот (Кукул, Единок) каде се манифестираат со сукцесивни преоди. На спроти тоа, контактите на гранодиоритите со околните гнајсеви во источниот дел се остро изразени и со многу појави на гранодиоритични силови и дајкови со дебели-

на која варира од жилички (2-10 см дебелина) до жици (од 2-3 м до 10 m). Заoblени енклави на гнајсеви, микашисти и амфиболски шкрилци може да се сретнат речиси низ целиот гранодиоритен комплет.

Гранодиоритите макроскопски имаат масивен, светлосив-каст, грубозрнест и порфиритичен изглед во кој содржината на биотитот не префа повеќе од 5 %. Кварцот и фелдспатските зрна се со големина од околу 0,5 до 1 см. Локално може да се сретнат и покрупни зрна на фелдспати. Се сретнуваат и фелдспати со млечнобела и зеленкаста боја со неправилна форма. Структурата на карпата е грубозрнеста со крупни фенокристали на ортоклас - микроклин. Како битни минерали на гранодиоритната карпа се издвојуваат: плагиокласи, микроклин, микроклин - перитит, кварц, ортоклас, биотит и фенгит. Акце сорни минерали се: апатит, титанит, циркон, гранит, магнетит, додека секундарни се епидот, клиноцисит, серицит, хлорит и каолинит.

Плагиокласите квантитативно се предоминантни минерали во карпите и тоа генерално со неправилни зрна од 1 до 5 mm, составени од полисинтетски близнаци. Микроклинот, микро клин-перлитот и ортокласот се грубозрнести, до 3 см близнечи кристали. Кварцот обично е дистрибуиран како алотриоморфни асоцијации на финозрни кристали (0,25-0,3 mm), ретко до 5 mm и истите се дистрибуирани меѓу фелдспатските зрна. Биотитот е константен минерален конституент (до 5 %) во гранодиоритите. Минералните трансформации на биотит от до фенгиг е општа карактеристика на овие гранодиорити. Другите минерали (епидот, клиноцисит, цисит, титанит, апатит, циркон, гранат, хлорит итн.) детерминирани во овие гранодиорити се од секундарно потекло и имаат квантитативна важност.

Минералите во Прилепскиот гранодиоритен масив се создадени во повеќе фази согласно следното; I. Ортомагматска фаза: циркон, титанит, магнетит, апатит, плагиоклас, биотит, ± перитит, кварц; II. Подоцнежна магматска до пегматитска фаза: К-фелдспати, гранат, фелдспат; III. Постмагматска фаза: ортоклас, микроклин, епидот, клиноцисит, цисит, серицит, хлорит, каолинит. Според хемиските карактеристики гранодиоритите во пошироката околина на Прилеп се третираат како *гранодиорит-адемелитни карпи*.

Во поширокиот регион, особено долж разните делови на третираните гранодиорити се најдени аплитични, пегматитични, кварц-пегматитски и кварцови жици. При продорот на магматите од гранодиорит-адемелитски состав во најстарите гнајсеви е извршена силна контактна метасоматоза. Во овој дел на теренот

не само што е изврше на интензивна К-метасоматоза во околните гнајсеви туку по должината на прирабните разлабавени зони е извршена и силна силификација и епидотизација придруже на и со посебно изразена пиритизација (Јанчев et. al. 2005). Постмагматските речиси мономинерални кварцни жици кај Зеленик и ма настриот Трескавец кои се со мокност и до 1 m имаат приближно исток - запад правец на протегање содолжина до 100 m (сл. 2). Во рамките на Прилепската антиклинала околу гранодиоритниот масив има и разни метаморфни карпи, како грубозрнести и порфиробластични гнајсеви, микашисти, амфибол - епидотски шкрилци итн. Ваквите метаморфни карпи се најдени како енклави или репликти на руптири во помладите гранодиорити.



сл.2. Постмагматска кварцна жица (во преден план), со правец на протегање исток - запад, јужно од Златовор
(во позадина), фот. Колчаковски

Според поранешните геохронолошки испитувања (Делон 1966) гранитичните слоеви во подрачјето на Прилеп и Селечка Планина се третирани како прекамбриски со старост од околу 1 милијарда години. Посовремените информации за гнајсевите од Маковската антиклинална структура (Стојанов 1960) добиени со методата на циркон (*Grunenfelder*) говорат за старост од околу 700 милиони години - протерозоик. Геохронолошките испитувања на гранодиоритите во околината на Прилеп даваат податоци за старост од околу 300 милиони години - херцинска старост. Геохронолошките податоци (Јанчев 1991) за галенит отод мешавината серија во изворишниот дел на реката Бабуна даваат податоци (по

Димитров) за старост од околу 300 милиони години (ураноглен и торогена метода).

Процес на раздробување и распаѓање на гранодиоритните карпи

Сите петрогени минерали, т.е. битните минерални состојки во гранодиоритните карпи не се подеднакво отпорни на физичкото и хемиското распаѓање, особено не во т.н. кора на трошење. Фелдспатите на хемиското трошење во однос на останатите петрогени минерали се слабо стабилни, но и кај нив постои голема разлика во зависност од видот на фелдспатот. Најстабилни на хемиското трошење се никотемпературните К-фелдспати (микроклин) и киселите плагиокласи (албит). Неутралните плагиокласи се битно понестабилни додека базичните и високотемпературните К-фелдспати се потполно нестабилни и практично воопшто не се сретнуваат во детричниот материјал.



сл. 3, Распаѓање на гранодиоритните карпи и создавање на специфични релјефни форми, фот. Колчаковски

Ортосиликатите и метасиликатите значително помалку се отпорни на хемиското трошење од киселите плагиокласи и К-фелдспати. Особено брзо се распаѓа оливинот а од метасиликатите пироксените. Во одно, најнеустабилни се богатите со желеzo биотити додека како најпостојана се одликува мусковитот.

Процесот на физичкото раздробување на карпите чиј основен фактор се големите температурни колебања и замрзнувањето на водата во пукнатините на карпите во прв ред зависи од климатските прилики на локалитетот. Поради долготрајноста на изградувањето на таквите форми процесот е под влијание на разни палеоклиматските промени. За физичкото раздробување покрај дневните колебања, значајна е и сезонската динамика на температурата. Таа се базира на температурните разлики помеѓу одделни годишни времиња, особено помеѓу летото и зимата. Ваквиот процес е од големо значење за областите со континентално-субмеридијански влијанија (случај со локалитетот „Маркови Кули“), кои се одликуваат со жешки лета и особено ладни зимски периоди.

Најмоќен агенс на хемиското распаѓање се површинските води во кои се растворени јагленовата киселина и кислородот од воздухот. Хемиското распаѓање кое се манифестира преку растворавањето, заедно со физичкото раздробување е најзначјниот процес за создавањето на денудационите релјефни форми на локалитетот.

Во сложениот процес на раздробување и распаѓање на карпите голема улога имаат и организмите, пред се лигофитите. Заемното делување на организмите и останатите егзогени агенси имаат посебно значење за изградувањето на микрорелјефните форми. Биогеното влијание на површината на карпестата маса започнува прво со делување на микроорганизмите кои го подготвуваат неопходниот супстрат на кој се наследуваат лигофитите, овозможувајќи натамошно раздробување и распаѓање на карпите. Литофитите имаат големо значење за хемиското распаѓање на карпите. Хумусната и останатите киселини од растително потекло ја нализуваат карпата и придонесуваат за нејзино побрзо распаѓање. Колкаво е влијанието на лигофитите во создавањето на микрорелјефните форми е недоволно познато. Некои автори им даваат големо значење. Кај отворените стапалки, на пример, во кои не се задржува вода само дното е без литофити. Очигледно деловите на стапалката изложени на хемиското делување на атмосферската вода, поради не прекинатата гранулација на сидовите не даваат погод на основа за егзистенција на литофитите.

МИКРОРЕЛЈЕФНИ ФОРМИ

Покрај маркантната застапеност на разни денудациони појави (единечни и групни форми на останци и блокови), низ целиот локалитет се застапени и бројни микрорелјефни форми. Тие се

претставени претежно со камени стапалки но и со појава на камени котли и корита, како и со микрорелефни форми на вертикалните сидови на карпите кои потсетуваат на тафоните во пустинските предели.

Според ме стото на појавување во основа може да се поделат на микрорелефни форми изградени на претежно хоризонтална основа и оние изградени на вертикалните страни на карпестите блокови.

Во зависност од стадиумот на развиток микрорелефните форми кои се создаваат на хоризонтална карпеста основа може да се поделат на три основни групи: нормални форми на стапалки, потковичести стапалки и псеудошкрапи (*Gavrilovic* 1965), или пак, со користење на народната терминологија, а според морфометрискиот елемент на: чашки, стапалки, котли и корита (*Rадовановиќ* 1928).

Потковичестите стапалки претставуваат завршен еволутивен стадиум. Тие се создадеани со снижување на дел од сидот до дното на стаплката. Нејзиното отварање е резултат на самата еволуција (проширувањето), или пак, поради промена на наклонот на карпестата површина околу нејзе. Со сраснување на неколку стапалки и евентуалното отварање на најниската од нив се создава и здолжена вдлабнатина со скалесто дно. Со ната мошната еволуција во новосоздадената форма доаѓа до линеарно (каналесто) оттекување на атмосферската вода која претходно хоризонталните дна на спомените стапалки ги претвора во коритести. На таков начин според *Gavrilovic* (1965) настанува третиот тип, т.н. псеудошкрапи.

Генеза на микрорелефните форми на хоризонтална основа

Во втората половина на XIX век на територијата на денешна Чешка археолозите инвентирале и премериле поголем број стапалки изградени во гранити. Благодарение на заблудата на археолозите кои ваквите форми ги сметале за дело на човекот, геоморфолозите се во можност доста сигурно да зборуваат за брзината на нараснување на стапалките во прв ред на оние врз гранити. Во 1879 година *Rychly* северно од Нова Бистрица (Чешка) на еден гранитен блок описал 9 “жртве ници”. Од нив три биле отворени од едната страна. *Simek* 1915 година на истиот блок нашол 11 стапалки, од кои, 7 биле потковичести. Дла бочината на една од стапалките пораснала од 18 на 35 см. Во 1963 година, односно 84 години по *Rychly*, *Votypka* (1964) повторно ги премерил

истите форми. Во таа прилика констатирал дека нивните димензии значително се зголемиле, а покрај тоа се создале и потполно нови. Во исти карпи и под слични услови Chábera (1961) востановил дека некои камени стапалки во текот на 10 години се зголемиле за 1-3 см. Во 1926 година Juttner нацртал планови на одреден број камени стапалки. По 35 години Czudek et. al. (1964) ги премерили истите форми и утврдил дека нивниот пречник се зголемил за 1-2 см.

Создавањето на основната форма на камените стапалки, односно појавата на зарамнето дно и превисни сидови укажува на големото значење на хемиското распаѓање на карпата. Констатирано е дека стапалките се најшироки во височината на најнискиот раб на отворот преку кој се прелива вишокот вода. Тоа покажува дека површинскиот воден слој хемиски е значително поагресивен од останатото водно количество до дното. Објаснувањето е во тоа што површинскиот воден слој е во непосреден допир со воздухот и е побогат со јаглендвооксид. Наспроти ваквиот воден слој в одното количество до дното на стапалката содржи поголеми количества растворени сол и други минерални состојки. Нерастворливите состојки се собираат на дното на стапалката и создаваат тенок тампонски слој. Слабото бранување на водата што повремено се јавува во стапалките го поместуваат ваквиот талог од косите кон хоризонталните површини. Според тоа, површините во стапалката со поголем наклон се и повеќе изложени на хемиското делување на водата. Како последица на сето тоа т.е. на разните агресивни способности на акумулираната атмосферска вода и присуството на тампонски слој на дното, стапалката побрзо “расте” во широчина отколку во дла бочина со што се создаваат превисни сидови и рамно дно.

Radowanović (1928) изнесуваш мислење дека превисните сидови се резултат на побрзото разурнување (трошење) на карпата на засенетите и повеќе изложени на влага страни. При теренските опсервации тоа не е потврдено бидејќи превисните сидови се забележуваат на различни страни со различна експозициска постапеност. Votycka (1964) изнесува мислење дека превисните сидови и рамното дно кај стапалките во гранитите е резултат на притисокот на мразот на замрзнатата (акумулирана) атмосферска вода. Одредено влијание во оформувањето на стапалките може да има и замрзнувањето на водата, како онаа акумулирана во самата стапалка така и инфильтрираната во меѓуминералните простори во кората на распаѓање. Во секој случај замрзнувањето на водата како фактор за создавање на стапалките е занемарливо бидејќи стапалки се констатирани и во пределите каде темпера-


турите на воздухот не паѓаат под 0°C. Од друга страна карактеристично е што стапалките се посебно развиени на високите падини. Таков е примерот со Пелистер. На повисоките географски широчини нив воопшто ги нема. *Lautensach* (1950) утврдил дека стапалките во гранитите на планината Serra da Estrela (Португалија) се наоѓаат до височина од 1500 m.

Главен деструктивен фактор во раздробувањето на карпите т.е. во создавањето на камените стапалки е водата. Поради тоа, пре висните сидови се наоѓаат до линијата на најчестото задржување на водата. Таа одоздола, од дното врши вдлабување, поткопување и проширување на стапалката. Изразениот хоризонтален карактер на хемиското делување на атмосферската вода и значително побрзото создавање на формата во широчина се гледа и по различната дебелина на кората на распаднатата карпа. Таа е подебела на страните на стапалката отколку на дното или на површините околу стапалката. На страните може да изненади се од 1 до 1,5 cm додека на околните површини е само неколку mm. На сидовите и на дната на стапалките се наоѓаат многубројни испакнатости претставени од крупни кристали на ортоклас или пластиоклас. Одреден број на овие кристали лежат како неврзани состојки на дното на стапалката и го чинат основниот состав на грубоцветниот материјал. За разлика од фелдспатот, боените состојки се ретки не само во грубоцветниот материјал туку и на сидовите на стапалката што нив ги чини и изразито бели. Може да се заклучи дека токму распаѓањето на боените состојки претставува една од основните компоненти во процесот на создавањето на стапалките.

Камени стапалки (чашки, котли и корита) на локалитетот „Маркови Кули“


Во околината на врвот Кукул (980 m) на ниски плочести останци *B.C. Радовановиќ* забележал сраснување на четири котли во издолжено скалесто корито. Секој од котлите е речиси со-сема тркалезен. Помеѓу првиот и вториот и вториот и третиот котел се задржале прагови, додека помеѓу третиот и четвртиот прагот евидентивно е отстранет. На истиот локалитет е забележано и корито со неправилна трикружна форма (110 X 53 cm) длабоко 17 cm. Скалесто корито, без прагови на плочест останок *Радовановиќ* (1928) забележал и на врвот Рајкоица северно од Прилеп. Тоа е настанато со сраснување на три големи когли. Праговите помеѓу нив се со-сема разорени, иако дната им се скалесто поставени. Коритото е долго 2 m, широко 60 cm и длабоко 30 cm. На споменатиот врв на столест останок вдлабено е двојно корито

со два сраснати дела. Едниот дел е со димензии 130 X 140 см со длабочина од 29 см, а другиот 150 X 160 см - длабок 25 см. Помеѓу нив е сосема тесен канал изграден во потполно разорениот праг. На падините на Рајкоица кон Дабничка Река *Радовановић* го забележал најдлабокото и најголемо корито издлабено на огромен столест останок. Неговите димензии се 4 X 5 м со длабочина која достигнува 1 м. Како и останатите и ова корито настало со сраснување и на тамошно проширување и вдавување на други помали корита. Од истиот локалитет *Gavrilovic* (1965) ја опишува морфометријата на 12 камени стапалки. Широчината им се движи од 10 до 140 см, додека доджината им е помеѓу 20 и 200 см.




сл. 4. Групни и единечни појави на камени стапалки на локалиtetот „Маркови Кули”, фот. Колчаковски

Бидејќи камените стапалки може да се забележат и покрај рецентните речни корита Радовановић (1928) е со мислење дека ваквите појави кај Прилеп имаат холоценска старост. Во неговата студија не се соопштени прецизните локации на прикажаните микрорелефни форми. Поради тоа, при описот на ваквите појави од истот локалитет Гавриловиќ (1965) не бил во можност да изврши компарација и да изнесе сознанија за брзината на нивното создавање. За жал и 12-те камени стапалки на локалитетот „Маркови Кули“ од Гавриловиќ се без нивно лоцирање.



сл. 5. Морфометрија на камени стапалки со превисни сидови и групна појава на камени стапалки на благо наведнат блок (20°) на почетокот на источниот грбен (сгш $41^{\circ}22'37''$ и гд $21^{\circ}34'27''$)



сл. 6. Камени корита во централниот дел на источниот грбен на Маркови Кули, фот. Колчаковски

Сепак, овој автор изнесува интересни сознанија за можната динамика на камените стапалки на базалтните плочи кај Нагоричане - Кумановско. Забележано е дека чиниестите подлоги за топовите од Балканските војни (1912 година) во карпата оставиле отисоци со широчина од 30 см и длабочина од 3 до 4 см. Отисоците на косите ѕидови на карпите се доста свежи, додека оние создадени на хоризонталните површини претрпеле промени, т.е. дната им се продлабочиле поради задржување на атмосферска вода за 1-3 см за период од нешто над 50 години.

Микрорелјефни форми на вертикална основа

На вертикалните делови на цврстите карпи, исто така, се јавуваат вдлабнатини, главно издвоени во две групи: "гнајсни пештери" (според Радовановић) и "гнездести дупки". Гнајсните пештери се одредени вдлабнатини, најчесто поткапини, генетски сосема различни од карбонатите. Гнездестите дупки се јавуваат на одсеци (вертикални делови на карпите) и се далеку помали, најчесто со дијаметар до 10 см.



сл. 7. Распаѓање на гранодиоритната карпа како резултат на селективна коразија и создавање гнездести дупки југозападно од врвот Кукул (980 м). фот. Колчаковски



сл. 8. Гнездести дупки југозападно од врвот Кукул (980 m) и про-
зорец во гранодиоритните карпи во исто чи то подножје
на врвот Златоврв (1.422 m), фот. Колчаковски

Заклучок

Прилепските гранодиорити се наоѓаат во централниот дел на Македонија долж североисточниот раб на Пелагониската Котлина, северно од градот Прилеп. На север, североисток и исток гранитскиот комплекс е заграден со планината Бабуна (1.746 m) а на запад и југ со Прилепско Поле и магматско - метаморфниот комплекс на Селечка Планина (1.664 m). Геохронолошките испитувања на гранодиоритите во околината на Прилеп даваат податоци за старост од околу 300 милиони години.

Природните вредности на „Маркови Кули“ се исклучителни. Тоа доаѓа, пред се од неговите геоморфолошки особености манифестираани преку мноштвото денудациони релефни форми. Тие доминираат во релејефот во вид на: столбови, зашици, групни и осамени блокови, купи итн. Како резултат на посебните вредности Прилепските гранодиорити се запишани во Централниот регистар на природни реткости од прва категорија со површина од околу 50 km^2 . Во 2003 година е покрената иницијатива за вписување на природниот комплекс „Маркови Кули“ во Листата на светското наследство на УНЕСКО. Од Комитетот во Париз е добиено известување дека предлогот е примен и дека „Маркови Кули“ се ставени на привремената листа на УНЕСКО.

Покрај маркантната застапеност на разните денудациони појави (единечни и групни форми на останци и блокови), низ целиот локалитет се застапени и бројни микрорелефни форми. Тие се представени претежно со камени стапалки но и со појава на камени котли и корита, како и со микрорелефни форми на вертикалните сидови на карпите кои потствуваат на тафоните во пустиниските предели.

Камените стапалки се до крајот на XIX век биле предмет на проучување на археолозите. Радовановић (1928) е меѓу првите кој изнел мислење дека влабнатините во гнајсграницот кај Прилеп се резултат на делувањето на физичкото и хемиското распартање на карпите. Одредени карактеристики за камените стапалки на дадениот локалитет изнесува и Гавриловић (1965, 1968). Во зависност од стадиумот на развиток микрорелефните форми создадени на хоризонтална карпеста основа главно се делат на нормални форми на стапалки и потковичести стапалки, или со користење на народната терминологија, а според морфометрискиот елемент на: чашки, стапалки, котли и корита.

Натамошните истражувања на микрорелефните форми во гранодиоритните карпи на локалитетот „Маркови Кули“ треба да бидат насочени кон нивна статистичка обработка: морфометрија, средни вредности, бројност и просечни вредности на разните евнутивни типови итн.

Литература

- Арсовски М. Думурџанов Н.** (1984): Нови со знанија за градбата на Пелагонскиот ѕорест - антиклиниориум и неговата врска со Родопскиот и Српско - Македонскиот масив. Геол. Макед., 1984, Фасц. 1, Штип.
Бариќ Љ. (1936): Dis then (Cyanit) von Prilepec in Selecka Gebiege. Zeitschr. f. krst. t. Bd. 93. Leipzig.

- Votýpka J.** (1964): *Tvary zvětrávání a odnosu zuly v severní části Novobystřické Vrchovniny*. Sbomík Československé společnosti zeměpisné. Sv. 69, čís. 4, Praha.
- Gavribic D.** (1965): Kamenice na magmatskim stenama Jugoslawije. Zbornik radova GIPMF, sv. XII, Beograd.
- Gavribic D.** (1968): Kamenice im magmatischen Gestein Jugoslawiens. Zeit. für geomorph., N.F., Suppl.. Bd. 12, heft 1, Berlin-Stuttgart.
- Делон Г.** (1966): Поглед на геолошките карактеристики на старостта на дните стени у Пелагонији и Западној Македонији на основу на хемисфери и изотопске старости. Реферати VI саветовања геолога СФРЈ у Охриду, II део.
- Deleon G., Gojkovic S., Vuksanovic M.** (1959): Određivanje starosti izvjesnog broja granita u Jug. III kongres geol. Jug., knj. I. Budva.
- Думурџанов Н.** (1985): Петрогенетски карактеристики на високо метаморфните и магматските карпи на Централните и западните делови на Селечка Планина (СР Макед., СФР Југосл.). Геол. Макед. Фасц. 1, прв дел, Штип.
- Думурџанов Н.** (1986): Петрогенетски карактеристики на високо метаморфните и магматските карпи на Централните и западните делови на Селечка Пл. (СР Макед. СФР Југосл.). Геол. Макед. Фасц. 1, втор дел. (1985). Штип.
- Јанчев С.** (1990): Металогенија на комплексното оруднување кај с. Нежило во Пелагонскиот масив, СР Македонија. Ph.d. thes., РГФ-Штип.
- Јанчев С., Анастасовски В.** (2004): Гранитниот комплекс кај Прилеп како природно - научна вредност. II Конгрес на експозите на Македонија, Охрид, 2003.
- Колчаковски Д.** (1987): Денудациони форми во поречието на Кадина Река. Геог. раз., кн. 25, Скопје.
- Kolčakovski D., Georgieva M.** (2001): Identification and classification of the geomorphic forms in the Republic of Macedonia. Балк. науч. практич. конф. "Природен потенцијал и устойчив развој на планините", Враца.
- Колчаковски Д.** (2003): Физичка географија на Република Македонија, Скопје.
- Maric L.** (1940): Petrografska i geolbska gradja okoline Prilepa i severoistocno od Prilepa u Južnoj Srbiji. Ve snik Geol. Inst. Kraljevine Jug., knj. VIII, Beograd.
- Радовановић В.С.** (1928): Мали и денудациони облици гнајсног земљишта. Глас. СНД, Књ. IV, Св. 1, Скопље.
- Rychlý J.** (1879): Popsáni a vyobrazení některých obecních kamenů v Čechách. Obecní kameny a jejich doměř význam. Pásmeky archeologické a mistopisné. Bd. 11, Praha.
- Stojanov R.** (1957): Magmatiti Selecke pl. II Kongres geol. Jug., Sarajevo.
- Стојанов Р.** (1960): Претходни резултати од геолошките, петрографските истражувања на високометаморфните стени во Централниот дел на Пелагонискиот масив. Трудови на Геол. Завод, св. 7. Скопје.
- Стојанов Р.** (1968): Фенгити на Пелагонскиот масив. Трудови на Геол. Завод на СРМ, св. 13. Скопје.
- Стојанов Р.** (1974): Петролошки карактеристики на магматските и метаморфните стени од пошироката околина на Прилеп. Трудови на Геол. Завод, Скопје, бр. 4, Посебни изданија, Скопје.

- Chábera S.** (1961): Misovité využívání zuly v Jizních Čechách. Sborník Krájského vlastivedného muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy, III.
- Czudek T., Demek J., Marvan P., Panos V. und Rauser J.** (1964): Verwitterungs- und abtragungsformen des granits in der Böhmischan Masse. Petermanns geographische Mitteilungen, H. 3, Götha.
- Цвијић Ј.** (1906): Основе за географију и геологију Македоније и Стара Србија. СКА, Књ. I, стр. 689-1272, Београд.
- Simek E.** (1915): Megality v Čechách a otázka megalitových staveb v úbeč. Pamětníku archeologické a mistopsné, Bd. 27, Praha.

CONTRIBUTION TO A RESEARCH OF MICRO-RELIEF FORMS OF THE GRANODIORITE ROCKS ON THE LOCALITY “MARKOVI KULI”

Dragan Kolčakovski

Summary

Prilep's granodiorites are positioned in the central part of the Republic of Macedonia, along the north-west edge of the Pelagonian Basin, north from the town Prilep. Granulite complex is surrounded by the mountain Babuna on north, north-east and east, and it is surrounded by Prilepsko Poje and magmatic-metamorphic complex on Šeška Planina (1664 m) on west and south. Data for the age of the granodiorites in the Prilep's region are received by geochronology investigation and achieved about 300 millions years ago.

Natural value of Markovi Kuli is extraordinary. This uniqueness came from its geomorphologic characteristics manifested through plenty of denudation relief forms. They are dominant in the relief as: stakes, jagged stakes, cluster and separate blocks, cones, etc. As a result of these characteristics, these natural value is signed in the first category in the Central register of Natural Rarities with an area of 50 km². It is initiated in 2003 for signing this natural complex “Markovi Kuli” in the List of the world's heritage of UNESCO. We received a notification from the Comity in Paris that this proposal is accepted and they are put on the temporary list of UNESCO.

Through this locality of Markovi Kuli besides the imposing variety of denudation forms (separate and grouped forms of blocks), a plenty of micro-relief forms are also noticed. They are presented as rock's foot but also there is an appearance of rock's cauldrons and rock's trough, and micro-relief forms on the vertical walls look like as tafons in desert's areas.

Rock's foots were subject of investigation by the archeologists till the end of XIX century. *Radojanović* (1928) is one of the first geomorphologists that gave an opinion that the cavity in the gneiss-granites near Prilep is a result of the physical and chemical decomposition of the rocks. Particular characteristics of the rock's foots are provided by *Gavrilović* (1965, 1968) on this locality.

Micro-relief forms which are generated on the horizontal rock's base are divided on normal forms of foots and horseshoe foots depending on the stadium

of evolution. Using the folks terminology and according to morpho-metric element they are divided as: cups, foots, cauldrons and trough.

Additional investigations of the micro-relief forms in the granodiorites rocks on the locality "Markovi Kuli" should be directed to their statistical processing: morphometry, evaluation, median etc.